

Првиот впечаток е дека оваа Влада работи, што во јавноста создава слика за една друга ситуација. Слика која обично имаме можност да ја видиме пред избори, кога секоја владејачка гарнитура се растегнува од работа. Вообичаена слика за пред избори. Но, овде ситуацијата е различна. Имаме Влада, која е на почетокот на мандатот, а работи како да утре ќе има избори. Чудно, бидејќи досега од министрите, во првите сто дена од нивното владение, бевме навикнати да слушаме дека претходната Влада им оставила празни каси и дека се адаптираат на своето ново работно место. Ниту збор за проект, ниту збор за некој новитет!

Токму тогаш кога речиси сите изгубивме надеж дека Груевски воопшто ќе расчистува некакви стари афери или, пак, дека ќе влезе во костец со т.н. босови, одеднаш се случи пресврт. Оваа Влада одлучи да им отвори фронт на урбаната и на тутунската мафија, но и да го преиспита затворениот случај "Бачило". Кинескиот сид беше повод за удар на урбаната мафија, додека битката со тутунската, како што велат нашите извори, е на почеток, а се очекува при нејзиното разрешување во мрежата да бидат фатени и многу крупни политички и бизнис риби, кои долго време работат во тутунскиот сектор.



ВЛАДАТА НА ГРУЕВСКИ ГИ РАСИТНИ СТОТЕ ЧЕКОРИ

БЕЗ ЗАПИРАЊЕ - ИЛИ ПРЕДВРЕМ

Минаа сто дена од работата на Владата на Никола Груевски. Сто дена пеколно темпо на владиниот кабинет кој, како што и самиот потенцира, немаше одмор ниту еден викенд. Почнувањето на сериозната битка со организираниот криминал и корупцијата, донесувањето и подготвувањето на значајни законски проекти, подобрувањето на состојбата на земјоделците, продолжувањето на проектот денационализација, воведувањето економски реформски зафати, најавите за изградба на повеќе културни објекти, распишувањето тендер за трет мобилен оператор... се само дел од активностите на новата Влада.

Сè она што тимот на Груевски го сработи во изминативе сто дена беше презентираано преку јавна седница на Владата на Република Македонија, и преку дебата на министрите со седмата сила. Неспорниот впечаток на јавноста од јавниот приказ е дека новата Влада сериозно се зафатила за работа, и дека наметнала навистина пеколно темпо. Мал е бројот на оние кои сметаат дека владиниот тим сработел малку, и дека сè се свело на маркетинг и на пропаган-

да. Во овој мал дел спаѓа и опозицијата, чија основна работа е да критикува, иако нејзините критики се сведоа на маркетиншката кампања на владиниот тим, без при тоа да слушнеме сериозна анализа за владините проекти.

Со овој начин на работа премиерот Никола Груевски покажа дека сериозно си ја сфатил работата, односно бил сериозен кога за време на кампањата ветувал дека во Македонија ќе бидат направени 100 чекори. Останува да видиме дали понатаму чекорите ќе продолжат во вистинската насока или, пак, ќе се изгубат некаде во расчекор со партиските и со личните интереси, што мора да признаеме не е некоја новост во Република Македонија. Сепак, првиот впечаток е дека оваа Влада работи, што во јавноста создава слика за една друга ситуација. Слика, која обично имаме можност да ја видиме пред избори, кога секоја владејачка гарнитура се растегнува од работа. Речиси и да нема министер кој не отвори некој драгстор, пушта вода во некое село, влегува во патриотски филм, се појавува на премиера на некоја театарска претстава, ги зголемува платите на вработените, на



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

пример, во здравството, го откупува тунот по одлична цена, бере грозје заедно со лозарите... Со еден збор Владата работи.

Но, тоа е вообичаена слика за пред избори. Овде ситуацијата е различна. Овде имаме Влада, која е на почеток на мандатот, а работи како утре да ќе има избори. Чудно, бидејќи досега од министрите, во првите сто дена од нивното владение, бевме навикнати да слушаме дека претходната Влада им оставила празни каси, и дека се адаптираат на своето ново работно место. Ниту збор за проект, ниту збор за некој новитет!

Токму затоа се поставува прашањето: се подготвува ли некој за предвремени избори? Се најавуваат ли нови парламентарни мнозинства или, пак, ќе се чека разврската на Косово?

Очигледно е дека секоја политичка партија има своја математика. Но, како што се вели, домашниот есап не излегува на пазар!

СЕ УДИРА ВО СРЦЕТО НА МАФИЈАТА, СЕ ЧЕКА ПРЕДАВАЊЕ НА МОЗОКОТ!

За разлика од многуте претходни, во последната предизборна кампања не беа забележани "големи" зборови, за "големи" апсења на т.н. криминалци. На такво нешто во своите говори не се обврза ниту лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, ниту тогашниот лидер на СДСМ, Владо Бучковски. Причината за тоа може да се погоди. Лошото искуство од претходните избори, односно од оној легендарен 15 септември, кога тогашната опозиција - СДСМ најавуваше дека "Идризово" ќе биде наполнето со политички фаџи. Најавите, како што ѝ е познато на јавноста, завршија со Амди Бајрам, и со уште некоја ситна риба, на која никој веќе не се сеќава. Жестоката битка со криминалот, за која СДСМ велеше дека го има во секоја пора на то-

дицира сè додека не ја согледа фактичката состојба. И токму тогаш кога речиси сите изгубивме надеж дека Груевски воопшто ќе расчистува некакви стари афери или, пак, дека ќе влезе во костец со таканаречените босови, одеднаш се случи пресврт. Оваа Влада одлучи да им отвори фронт на урбаната и на тутунската мафија, но и да го преиспита затворениот случај "Бачило". Кинескиот сид беше повод за удар на урбаната мафија, која неочекувајќи го тоа се обиде да ја промени ситуацијата, заплашувајќи го министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиески. Епилогот од тоа се изречените затворски казни за лицата поврзани со овој случај, односно сопственикот на фирмата, и лицата од Катастар. Битката со урбаната мафија сè уште трае, исто како и онаа со тутунската која, како што велат нашите избори, е на почеток, а при нејзиното разрешување се очекува во мрежата да бидат фатени и многу крупни политички и бизнис риби, кои долго време работат во тутунскиот сектор. Не е исклучено на врвот на пирамидата да се најдат и звучни политички имиња, кои петнаесет години го аминувале овој "бизнис". Слична е ситуацијата и со случајот "Бачило", за кој долго време се мислеше дека е затворен. Но, одеднаш, на големо изненадување, тој беше реактивиран со притворање на многу лица, а она што останува е да биде пронајден мозокот на целата оваа операција, за кој се претпоставува дека е битна политичка фигура.

КОН НОВИ ЦЕЛЕНИ ИЗБОРИ!?

НОВА РУНДА ДИЈАЛОГ

Меѓународната заедница е цврсто решителна во ставот дека во Република Македонија мора да се воспостави дијалог меѓу политичките партии. Токму затоа и постојано ги форсира т.н. лидерски средби, чија цел е воспоставување дијалог меѓу претседателите на најзначајните политички партии во земјата. Сè почна со првото ракување на премиерот Никола Груевски со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, за да продолжи со седнување на маса со нивните преговарачки тимови. На таа средба, како што изјавија лидерите, на маса биле ставени темите за кои се смета дека треба да се дискутира, а веќе на наредната средба, најавена за оваа седмица, ќе треба истите и да се разгледуваат.

гашната власт на ВМРО-ДПМНЕ, заврши со една колатарелна штета на владението на Љубчо Георгиевски, додека СДСМ заврши во опозиција.

Токму оваа ситуација за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ веројатно беше уште еден пример дека политичарите не смеат да ветуваат нешта кои не можат да ги исполнат, но во исто време и доказ за тоа дека борбата со криминалот и корупцијата е сериозна работа, за која не смее да се говори паушално. Особено што ова горливо прашање е втиснато во свеста на македонскиот граѓанин кој, по долги и мачни петнаесет години, навистина очекува со прст да биде посочено на онаа личност, која направила криминални дела, злоупотребувајќи ја својата службена положба. Но, тоа очигледно оди тешко. Особено битката со олигархијата во Република Македонија, која е вгнездена и во политичкото живеење.

Имајќи ја оваа слика в глава премиерот Никола Груевски во својата изборна кампања не вети некоја жестока битка со криминалот и со корупцијата, иако во земјата тие се најраспространети. Очигледно дека не сакаше ништо да преју-

ЌЕ СЕ МЕНУВА ЛИ ПАРЛАМЕНТАРНИОТ МОЗАИК?

Токму оваа сериозна битка на премиерот Никола Груевски со криминалот и корупцијата, го зголеми рејтингот на неговата партија на веќе недостижни 28 проценти, наспроти оние 9 отсто на СДСМ. Причината за порастот на рејтингот на ВМРО-ДПМНЕ, вклучувајќи и на премиерот Никола Груевски, лежи во работата на Владата во овие 100 дена, односно во нејзиното презентирање максимална активност за исполнување на изборната програма "Преродба во 100 чекори", додека нискиот рејтинг на опозиционата СДСМ се должи на внатрешниот раскол, кој во оваа партија се случува откако таа е во опозиција. Очигледно дека средбата меѓу неа со состојбите во СДСМ ќе потрае подолго време, отколку што самите членови очекуваа, за што говорат и најновите бројки од испитувањата на рејтинзите на партиите и на нивните лидери, а од кои може да се забележи дека СДСМ, и по наводното средување на внатрешните состојби, сè уште има низок рејтинг. Тоа

Политика

важи и за претседателката на оваа партија, Радмила Шекеринска, која има рејтинг од едвај два процента, што е речиси на самото дно, заедно со лидерите на новоформираните партии - НСДП и ВМРО-Народна. Но, од друга страна, пак, нејзиниот рејтинг воопшто не е поразличен од оној кој го имаше и за време на предизборната кампања летово!

Иако рејтинзите секогаш не се точна оценка за политичката состојба во државата, сепак се значителен параметар за тоа во која насока се движат нашите политички елити. Последните истражувања направени од "Транспарентност-интернешнл", "ИРИ" и од Институтот за демократија, говорат дека ВМРО-ДПМНЕ е во голема предност пред СДСМ. Сериозното зафаќање со работа на владиниот тим на Груевски помогна рејтингот на оваа партија уште повеќе да се зголеми за разлика од оној кој го имаше за време на предизборната кампања. И токму тој рејтинг во јавноста отвори безброј тези и претпоставки, меѓу кои и најгласната - предвремени избори.

Во последно време сè повеќе се говори за одржување предвремени избори некаде во март со кои, според типовањата, би се решиле, односно премиерот Груевски би решил повеќе прашања. Имено, со оглед на фактот дека ВМРО-ДПМНЕ, односно владејачката коалиција во Собранието има навистина тенко мнозинство, одржувањето предвремени избори најмногу би му



ДО КАДЕ ЌЕ ОДИ ИСПИТУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА МИНАТИТЕ ВЛАДИ?

одговарало на Груевски бидејќи, според сите сондажи, доколку продолжи да работи со ова темпо сигурно ќе освои повеќе пратенички места од оние кои сега ги има, со што сериозно би ја променил сегашната слика во Собранието. Но, промена на бројот на пратеничките места не се очекува да се случи само кај СДСМ, чиј рејтинг е сериозно низок, туку и кај останатите политички партии. Првенствено во партијата на Тито Петковски, каде одамна не цветаат рози, и каде сè повеќе се забележува незадоволство кај членството од поделбата на функционерските места, туку и кај ВМРО-Народна партија, која во ди-

ректорски фотелји "ги удоми" оние членови кои и порано беа функционери.

Ништо поразлична не е ситуацијата и во албанскиот блок. За ДУИ, и покрај тоа што жестоко медиумски се бори да ја добие битката со Груевски, сепак последните истражувања покажуваат дека интегративците сè повеќе губат симпатии кај своето членство. Засега не расте нешто многу и рејтингот на ДПА, но интересен момент е тоа што албанскиот електорат веќе не верува така жестоко во ДУИ. Оттаму, доколку има предвремени избори битката меѓу нив повторно би била интересна, како и на претходните.

Hotel I IMPERIJAL



Добре дојдовме



Welcome

